

Терминот за почнување на судскиот процес против затворените Македонци, Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, сè уште останува енигма.

Хашкото обвинителство се обидува тоа да почне најдоцна до декември, но адвокатот на Бошкоски, Драган Гоџо, вели дека за овој термин нема време да се подготви квалитетна одбрана.

Извори од Трибуналот сметаат дека судењето ќе биде закажано за четвртиот месец идната година. Но, во овој момент сè е во игра, дури е можно и изненадување, бидејќи им се брза и на Судскиот совет и на Обвинителството. За тоа постојат многу причини, но главните мора да се бараат во парите.



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски и екстелохранилелот на трагично загиналиот претседател Борис Трајковски, Јохан Тарчуловски, продолжуваат да "скапуваат" во Шевенингенскиот затвор во Холандија, бидејќи се заборавени од браќата, но и од државата. За нив плачат само најблиските, кои мака мачат да присоберат пари за нивната одбрана, која се соочува со предизвиците на англосаксонското право, но и со "мајмунлаците" кои ги подготвуваат Хашкото обвинителство и Карла дел Понте.

Судскиот совет на Трибуналот им дозволи на македонските заборавени чеда да се жалат на пресудата со која им се забранува да се бранат од слобода. Но, тоа претставува капка во морето проблеми, со кои се соочуваат нивните семејства и адвокатите на Бошкоски и на Тарчуловски. Тие се единствените кои се обидуваат да се снајдат во правните лавиринти на Хашкиот трибунал, кој сè повеќе заглавува во своите проблеми, кои настапуваат, пред сè, поради намалениот прилив на средства за нормално функционирање на Судот. Во меѓувреме, на домашен терен се зголемува

интензитетот на разно-разните спекулативни информации, кои не одат во прилог на одбраната на обвинетите во Хаг.

УСЛОВИ

Новата жалба на адвокатите на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски сигурно ќе биде архивирана во Хаг, а дали тие ќе се бранат од слобода останува да видиме, бидејќи Судскиот совет треба позитивно да се изјасни за нивното барање.

Досегашната практика покажува дека ниту еден обвинет од Хаг не излегол веднаш од затворот во Шевенинген, иако државните гаранции биле адресирани до Трибуналот. Инаку, по првичното одбивање на Судот овие двајца да се бранат од слобода, сега жалбите се во рацете на адвокатите Антонио Апостоловски и Драган Гоџо. Република Македонија не се меша во постапката, бидејќи откако ги испрати гаранциите нејзината улога е на маргините од судскиот процес. Дури подоцна би требало да заземе поактивна рола, бидејќи од неа ќе зависи обезбедувањето докази за нивното бранење од слобода.

Министерството за прав-



да би се вклучило само доколку Трибуналот побара нови документи за двајцата обвинети македонски државјани.

Инаку, и Бошкоски и Тарчуловски се наоѓаат во затворот во Шевенинген од март годинава, кога на разни начини двајцата беа испратени во Хаг, едниот беше уапсен во Скопје, додека поранешниот министер за внатрешни работи допатува од затворот во Пула во Хрватска. Во овој момент Љубе Бошкоски се наоѓа во подредена положба и неговото ослободување зависи од процесот кој се води во Македонија. Имено, на Бошкоски му се зголемуваат шансите да се брани од слобода кога ќе заврши се-

Според одредени непотврдени информации, седница за "Раштански лозја" во овој суд воопшто и не е закажана, а во контекст на ова, ослободителната пресуда која беше донесена во април, досега не ја добиле некои од адвокатите на четворицата ослободени лица.

Исто така, во фокусот на јавноста останува прашањето кога ќе почне судскиот процес против Бошкоски и Тарчуловски во Хаг. Одбраната се противи на барањето на Обвинителството тој да почне во декември, бидејќи поради кусото време подготовките за квалитетна одбрана се намалени. Судот може да пресече и процесот да го закаже за април след-



ЗАТВОРОТ ШЕВЕНИНГЕН

вкупната постапка за случајот "Раштански лозја".

Но, засега и од неа нема ништо, бидејќи Апелациониот суд во Скопје не расправал по жалбата на Обвинителството, а тоа може да се случи по почнувањето на судската сезона, која традиционално стартува во септември.

ната година, но сè тоа зависи од многу фактори.

ПАРИ

На статусната конференција, која се одржа во Холандија, не беше истерана правдата која им следува на обвинетите, туку беше доне-

сена одлука само за право на жалба на негативната одлука на Хаг, со која не им беше дозволено да се бранат од слобода.

Судскиот совет ги задржа во Шевенинген, но одлучи да ги слушне аргументите каде погрешил. Од жалбата ќе зависат идните чекори во постапката на одбраната. Дури по нејзиното донесување е можен ангажманот на двајцата англиски адвокати, кои претходно бараа 400.000 евра да го бранат Бошкоски. Тие разговарале со најблиските, но и со адвокатот на

лозја', односно ако се потврди првостепената пресуда, тогаш ова автоматски не е потребно", изјави угледниот белградски адвокат Тома Фила, кој влече корени од Македонија.

Засега нема да се ангажира ниту хрватскиот адвокат Анте Нобило, кој е во комбинација, но има одреден успех во судењата во Хаг. Тој успеа да ја намали затворската казна на хрватскиот генерал Блашкиќ, кој првично беше осуден на 45 години, а сега одлежува осумгодишна затворска казна.

тортура веќе една година и дека е зачуден што се закажува судење за кое не постојат докази.

Бошкоски се обиде да ги увери судиите дека ќе ја докаже својата невиност.

НОВИНА

Инаку, познатиот белградски адвокат Тома Фила во интервјуто за А1 телевизија истакна дека наместо Јохан Тарчуловски, во Шевенинген требаше да замине висок владин функционер. Тој бил на списокот на Карла дел Понте,

Според него, причините мораат да се бараат во слабиот ангажман на власта, немањето национален консензус и закон за соработка со Хаг. Тој тврди дека никој нема да го пушти Бошкоски додека не се затвори случајот "Раштански лозја".

Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски се обвинети за кршење на законите и обичаите на војување во врска со случајот "Љуботен".

Бошкоски е обвинет за "командна одговорност", односно дека како министер за внатрешни работи му одоб-

ВО ХАГ ПО "СЛОБОДА ИЛИ СМРТ"?!

ексминистрот, Драган Гоџо.


Наводно англиските адвокати гарантирале дека сигурно ќе успеат Бошкоски и Тарчуловски да се бранат од слобода. Но, во меѓувреме се предомислиле, бидејќи барале аванс од 20.000 евра.

Здружението за одбрана на Бошкоски, кое до неодамна беше во "илегала", бидејќи чекаа на постапките на Судот во Хаг, по активирањето се обидоа да се договорат со нив, а тие имале намера кралските адвокати да ги ангажираат етапно, во три фази. Првата, привремено да ги ослободат затворените Бошкоски и Тарчуловски, а дури потоа да учествуваат во подготовките и во судењето на обвинетите. Но, засега нема потврда за овие информации, освен што Бошкоски му верува на охридскиот адвокат Драган Гоџо, кој беше ангажиран по препорака на професорот по кривично право, Ѓорѓи Марјановиќ. Љубе уште повеќе верувал и во ставот на белградскиот адвокат Тома Фила, кој за А1 телевизијата истакна дека во овие услови нема ништо од пуштањето.

"Да се укине притворот против Љубе Бошкоски, или ако се пресудат 'Раштански



БОШКОСКИ



ТАРЧУЛОВСКИ

Терминот за почнување на судскиот процес против затворените Македонци сè уште останува енигма, иако Хашкото обвинителство се обидува тоа да почне најдоцна до декември, но адвокатот на Бошкоски, Гоџо вели дека нема време да се подготви квалитетна одбрана. Извори од Трибуналот сметаат дека судењето ќе биде закажано за четвртиот месец идната година. Но, сè е во игра, дури е можно изненадување, бидејќи и на Судскиот совет и на Обвинителството им се брза. За тоа постојат многу причини, но главните мора да се бараат во парите.

Инаку, на статусната конференција обвинетите не се пожалија на здравјето, освен што Бошкоски има забелешки на третманот. Тој истакна дека е под силна психолошка

но останал во Скопје, во власта. Фила не го открива идентитетот на македонскиот политичар, за кој изјави дека има повисока функција и од онаа на Бошкоски.

"Овој Тарчуловски, тој беше евентуално третиот. Инаку, името не го видов по ред. Ама е со многу повисока функција, па дури и од функцијата на Љубе. Тоа не е убаво јас да го кажам. Тоа само Владата го знае. Одете кај Карла дел Понте, има список таму, против кого е водена постапка - јас го видов тоа", изјави Тома Фила.

Познатиот адвокат кој досега учествувал во привременото ослободување на 12 српски генерали и политичари, е песимист во однос на позитивниот исход за Тарчуловски и Бошкоски да се бранат од слобода.

рил на Тарчуловски да ја формира и да ја предводи полициската единица, која во август 2001 година спроведе акција во Љуботен, во која настрадаа седуммина жители од албанска националност.

Во обвинението се наведува и дека единицата со која командувал Тарчуловски намерно запалила најмалку 14 куќи во Љуботен, а уште неколку оштетила со рачни бомби и со куршуми од автоматско оружје. Во периодот меѓу 12 и 15 август 2001 година, Тарчуловски и неговите луѓе, според хашкото обвинение, притворале и физички малтретирале повеќе од 100 Албанци од Љуботен во полициските станици во Скопје. Во обвинението се посочува дека Љубе Бошкоски, во функција на министер за внатрешни работи, имал "де јуре" и "де факто" моќ на команда и контрола врз полициските сили кои учествувале во акцијата.

Тарчуловски беше екстрадиран во Хаг на 16 март, а Бошкоски на 24 март годинава. Двајцата обвинети, на првото сослушување пред Судскиот совет на Хашкиот трибунал, се изјаснија како невини по сите точки на обвинението.